

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОТОКОЛ – ПРАВИЛА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВУМИ И ИСПИТИ НА МИТ УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ

01.09.2014

Врз основа на член 52 од Законот за високо образование на РМ и Правилникот за режим на студирање на додипломските студии на МИТ Универзитет Скопје, одлуката на Сенатот на МИТ Универзитет Скопје на својата седница одржана на ден 01.09.2014 година, ги донесе следните дополнувања на правилата за спроведување на колоквиуми и испити на универзитетот:

- За редовните студенти посетата на наставата е задолжителна. Во текот на семестарот студентот има право да отсутува три пати на предавања и три пати на вежби по предмет. Секое оправдано отсуство треба да биде оправдано и евидентирано со соодветен документ. Доколку студентот има неоправдано отсуствувано повеќе од три пати, наставникот нема да го потврди присуството на наставата по предметот, односно студентот нема да се стекне со право на потпис по предметот, со што нема право да го полага истиот. Студентот за да се стекне со право да го полага предметот ќе треба да плати износ пресметан според бројот на кредити по соодветниот предмет по вредноста на еден кредит на соодветниот Факултет. Доколку студентот не се стекнал со право на потпис на повеќе од два предмета, ќе треба да ги слуша предметите за кои не се стекнал со право за потпис во семестарот во кој се предаваат наредната година, односно да го презапише семестарот.
- Вонредните студенти немаат право да ги полагаат предметите преку колоквиуми. Предметите ќе може да ги полагаат во редовните и вонредните сесии. На студентот може да му се овозможи да го полага предметот преку тестови, на негово барање, но доколку посетува настава. Наставата за вонредните студенти ќе се реализира, дополнително, во договор со предметниот професор. Дополнителната настава ќе се наплатува по цена што ќе ја одреди факултетот.
- Овие правила стапуваат на сила на денот на донесувањето.

МИТ УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ
РЕКТОР

Проф. д-р Југослав Зибероски